



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 24 мај 1958
Број 17 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

92.

На основа член 35 став 2 од Законот за училишта за квалификувани работници („Службен весник на НРМ“ бр. 38/57), Советот за просвета на Народна Република Македонија по предлог на Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНАТА ШКОЛСКА ПРЕТПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ВО УЧИЛИШТАТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ

Член 1

За слушатели во училиштата за квалификувани работници можат да се запишуваат полуквалификувани работници во занимањата предвидени со Правилникот за струките и занимањата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/50) кои ја имаат минималната школска претспрема пропишана со овој Правилник ако ги исполнуваат останатите услови од чл. 35 од Законот за училиштата за квалификувани работници („Службен весник на НРМ“ бр. 38/57).

Член 2

Спремата на завршено најмалку VIII одделение основно осумгодишно училиште или на него рамна спрема е потребно за овие струки и занимања:

1. Во метална струка

Конструкционен бравар
Уметнички бравар
Црпач на метал
Аеро-механ. моториста
Прецизен аеромеханичар
Аеро-монтер.

2. Електро-техничка струка

Електромеханичар за електро-мотори и генератори

Електромеханичари за трансформатори

Електромеханичари за изработка на разводни постројки и апарати

Електромеханичар за изработка на електрични инструменти

Електромеханичар за електрични мерења

Електромеханичар за медицински апарати

Електромонтер за исправувачките станици

Аеро-електромеханичар.

3. Во техничка струка за електроврски

Електромеханичар за ТТ уреди

Електромеханичар за високофрек. уреди

Електромеханичар за радио уреди

Радиомеханичар

Електро-монтер на сигнални и афтоматски уреди.

4. Во кинотехничка струка

Киноапаратор

5. Во графичка струка

Рачен словослагач

Машински словослагач

6. Во хемиска струка

Дестилатор

Производител на сапун

Производител на нитролакови и шпиртни лакови и емелј.

Производител на козметички препарати

Производител на вештачки гасила

Производител на рударски експлозиви

Производител на воени експлозиви

Производител на безчадни барути

Пиротехничар

Електролизер на хемикалии

Производител на фотопапир за копирање

Леач на суров филм и фолии

Ракувач со апарати за сува дестилација на дрво

Ракувач со апарати за танински екстрати

7. Во хемиско-фарм. биолошка струка

Производител на органски синтетички производи

Производител на аоргански синтетички производи

Производител на орнано-терпеутски производи

Производител на биолошки производи

Производител на фармацевтски производи

Производител на алкохолсиди

Производител на диетски препарати.

Член 3

Спремата на завршено најмалку VI одделение основно осумгодишно училиште или на него рамна спрема е потребна за овие струки и занимања:

1. Во метална струка

Алатничар

Уметнички леач

Аеро-лимар

Лимар за медицински апарати

Механичар за медицински инструменти

Аеро-механичар

Прецизен механичар

Пушкар

Часовничар

Метало-моделар

Монтер на парни турбини

Монтер на стобил. мотори

- Монтер на стобил. парни машини
 Монтер на парни котлови
 Монтер на хидро-машини
 Монтер на фабрички постројки
 Контролор на механичка обработка
2. **Во електротехничка струка**
 Електромеханичар за каблоски прибор
 Електро монтер за електрични машини
 Електромеханичар за термички уреди
 Електромонтер за електрични водови
 Електромонтер за разводни постројки
 Електро уклопуничар
 Електромонтер на трансформатор
 Електровиткач
 Електроинсталатор за јака струја
 Електроинсталатор за слаба струја
 Потонски електричар
 Автоелектричар
3. **Во техничка струка за електроврски**
 Електромеханичар за телеграфски уреди
 Електромеханичар за телефонски уреди
 Инсталатор ТТ
 Испитувач на ТТ линии и апарати
 Испитувач на тел. телегр. уреди
4. **Во кинотехничка струка**
 Кинотонски механичар
 Филмски лаборант
5. **Во графичка струка**
 Печатарски машинист
 Литографски цртач
 Фото-лито ретушер
 Јаткач на бакротиск
 Ретишер на бакротиск
 Пантограф
 Гравер во печатница
 Печаторезач
 Резбар на ноти
 Репродукционен фотограф
 Портрет фотограф
 Леач на релјефи
6. **Во прехранбена струка**
 Производител на чоколада
 Производител на бомбони
 Производител на конзерви од месо
 Преработувач на овоштие и зарзават
 Изработувач на сенф. кисели конзерви и (конзервирање)
 Производител на пијалоци
7. **Во тутунска струка**
 Изведувач на технички опити
8. **Во Керамичко-огноотпорна струка**
 Составувач на маса во керамичка индустрија
 Сликар на керамика
9. **Во стакларска струка**
 Сликар на стакло
10. **Во хемиската струка**
 Производител на аноргански соли
 Производител на аноргански бази
 Производител на католизатор

Производител на терпентин и калафинии
 Производител на уљани лакови
 Производител на аноргански вештачки бои
 Пресар на вештачки маси
 Производител на пластични маси
 Производител на средства за заштита на растенијата
 Производител на средства за одбрана од напад
 Производител на електропечки
 Производител на плин (во плинара)
 Ракувач со регенерација на отопала
 Производител на бруски папири — платно
 Фото-емулзионер
 Ракувач со реторни печки и со плински генератори (дестилација на дрво)

11. **Во дрвопреработувачка струка**
 Дрводелар
 Дрвокројач
 Каросерист

Член 4

Спремата на завршено најмалку IV одделение основно училиште или на него рамна спрема е потребна за сите други струки и занимања предвидени со Правилникот за струките и занимањата, а кои не се наведени во член 2 и 3 од овој Правилник.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 04—1353

1 април 1958 година

Скопје

Претседател,
 на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

93.

На основа член 28 став 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

**УПАТСТВО
 ЗА РЕГИСТАРОТ НА СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА
 ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИТЕ**

I.

Со ова Упатство се пропишува начинот за водење на регистар за стрмните земјишта загрозенi од ерозија и за пороите.

II.

Регистарот го води Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет за територијата на НР Македонија, односно органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата.

За сликовите кои се наоѓаат на територијата на две или повеќе околии, регистарот го води органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата за дел од сликот од подрачјето на околицата.

III.

Во регистарот се внесуваат загрозените земјишта од ерозија одредени по член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите, како и водните теченија кои спрема донесената основа за уредување на пороите, по член 31 од Законот, се категоризирани како порои.

IV.

Во регистарот се внесува положбата во време на уписот во регистарот на стрмните земјишта и пороите и сите настанати промени во текот на времето.

За секој упис во регистарот и настанатите промени органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околијата ќе го известува Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет.

V.

Регистарот се состои од книга уписник, книга именик и збирка на исправи подредени во фасцикли.

Уписникот, именикот и збирката на исправи се водат одделно за стрмните земјишта и одделно за пороите.

Уписникот го сочинуваат регистарски листови поредени по редослед на регистрирањето.

Во именикот се уведуваат по азбучен ред називите на стрмните земјишта загрозени од ерозија, односно пороите што се регистрираат во уписникот.

Збирката на исправи ги содржи сите исправи што се однесуваат на стрмните земјишта загрозени од ерозија односно порои, како и пописната листа на тие исправи.

VI.

Во уписникот за стрмни земјишта се врши регистрација по катастарски општини и тоа за секоја катастарска општина се водат по три регистарски листи (образец број I, Ia и Ib) кои носат еден ист регистарски број и исто поглавие.

Во поглавието се внесуваат поширока и потесна локација на катастарската општина и тоа: сликот на водотекот, народниот одбор на околијата и општината, реонот, називот на катастарската општина, регистарскиот број и дата на регистрирањето.

VII.

Образец број 1 содржи четири оддела и тоа:

A. Општи карактеристики за катастарската општина.

B. Предвидени заштитни мерки со основата.

B. Назив на месностите предвидени за заштитни мерки.

Г. Состојбата на техничката документација.

VIII.

Во одделот A. се внесуваат следните елементи:

а) под број 1 се внесува датата и бројот на „Службениот весник на НРМ“ кога е реонот определен како заштитен,

б) под број 2 се внесува површината на катастарската општина во хектари,

в) под број 3 се внесува вкупниот број на жителите во катастарската општина од последниот званичен попис на населението,

г) под број 4 се внесува највисоката и најниската кота на надморската височина на катастарската општина, како и средната надморска височина во метри,

д) под број 5 се искажуваат просечните нагиби на падините во проценти,

ѓ) под број 6 се внесува главната геолошка подлога (варовник, гнајс), тип и средна длабочина на земјиштето,

е) под број 7 се искажува во хектари (вкупната површина на шумите а одделно по видот на одгледувањето (висока, средна, ниска, шикара),

ж) под број 8 се искажува во хектари вкупната површина под пасишта,

з) под број 9 се искажува во хектари вкупната површина на голети,

и) под број 10 се искажува во хектари вкупната обработлива површина. Посебно се искажува површината под едногодишни и многугодишни култури. Во површината под многугодишни култури се искажуваат посебно: овошни насади, лозја, ливади и друго.

IX.

Во одделот B се внесуваат следните елементи:

а) од број 1 до 6 се внесуваат во хектари податоците од основата за површините предвидени и тоа: за преориентација во број 1 и 2, за експропријација во број 3, за шумски мелиорации во број 4, за пошумување во број 5 и за мелиорација на пасиштата во број 6,

б) под број 7 се внесуваат количински сите останати заштитни мерки предвидени по основата. (Примерно: контурни ровови 1520 м., тераси 2.520 м., контурни зидови 152 м. итн.),

в) под број 8 се внесуваат вкупни трошоци за работите предвидени по основата, а искажани во илјади динари.

X.

Во одделот V се внесуваат називите на месностите во катастарската општина на кои се предвидуваат заштитни мерки по приоритетот даден во основата.

XI.

Во одделот Г се внесуваат по редоследот на изработката сите студии, основи, проекти и други елаборати кои се однесуваат за односната катастарска општина.

За секој елаборат се назначува: називот, денот на изработката, број и дата на ревизијата и називот на обработувачот.

XII.

Во образецот број 1-а се внесуваат податоци за извршената преориентација на културите од страна на сопствениците на земјиштето. Овој образец ги има следните графи во кои се внесуваат:

1. реден број,

2. година на извршените работи,

3. месности во кои е извршена преориентација означени со својот реден број (од одделот V — образец бр. 1),

4. вкупен број на опфанатите парцели,
5. вкупна површина на опфанатите парцели во хектари.

6, 7 и 8. се внесуваат површините на постојните култури пред преориентацијата во хектари и тоа: едногедишни, пасишта и останати површини што не се предвидени во точка 6 и 7,

9—16. се внесуваат во хектари површините на културите по извршената преориентација и тоа: овошни насади, лозја, малини, пасишта, шуми и други култури.

17—19. се внесуваат во илјади динари трошоците дадени од страна на заедницата како помош за прерориентација и тоа: за посадочен материјал, за останало и вкупна помош,

20. се внесуваат во илјади динари вкупните непосредни трошоци направени од страна на сопствениците на земјиштето.

XIII.

Образец бр. 1-6 содржи два оддела А и Б.

Во одделот А се внесуваат извршените работи за заштита на земјиштето од ерозија од стопански, задружни и други организации и тоа: назив на организацијата која ги извршила работите, височина на вложените средства, големина на опфанатата површина со назив на месноста и видот на извршените работи.

Во одделот Б се внесуваат сите поважни забелешки што се однесуваат за односната катастарска општина (штети, појави на ручеви, елементарни непогоди и друго).

XIV.

Уписникот за секој порој содржи два регистарска листа (образец број 2 и 2а) кои носат еден регистарски број и исти поглавја.

Во поглавјата се внесуваат поширока и потесна локација на поројот и тоа: приемен реципиент (слив) народен одбор на околицата и општината, називот на поројот, регистарскиот број и датата на регистрирањето.

XV.

Образецот број 2 содржи 3 оддела и тоа:

- А — Општи карактеристики на поројот.
- Б — Состојба на техничката документација.
- В — Штети.

XVI.

Во одделот А се внесуваат следните елементи:

- а) под број 1 — се искажува површината на сливот на поројот во квадратни километри, должината на поројот во километри и просечниот пад на коритото на поројот во проценти,
- б) под број 2 се искажува бројот на десни и леви притоки и нивната вкупна должина во километри,
- в) под број 3 се искажува типот на поројот (смивач и подкопувач),
- г) под број 4 се искажува највисоката, најнишката кота и средната надморска височина,
- д) под број 5 се искажува главната геолошка подлога (варовик, гнајс итн.) и средната длабочина на земјиштето,

ѓ) под број 6 се искажува состојбата на вегетацијата во сливот на поројот во хектари и тоа: вкупната површина на шумите, по видот на одгледувањето на шумите и пасишните површини,

е) под број 7 се назначуваат климатските прилики во поројот,

ж) под број 8 се назначуваат кои катастарски општини се опфанати во сливот на поројот,

з) под број 9 се назначува врската со регистарот за стрмни земјишта.

XVII.

Во одделот Б се внесуваат по редоследот на изработката сите студии, основи, проекти, дополнски проекти и други елаборати кои се однесуваат за поројот.

За секој елаборат се назначува: називот, датата на изработката, бројот и датата на ревизијата и називот на обработувачот.

XVIII.

Во одделот В се искажуваат штетите што ги причинува поројот и тоа:

а) под број 1 се изнесува годишниот пронос на наносот во кубни метри по податоците од проектот или основата,

б) под број 2 се искажува вредноста на годишните штети што ги причинува поројот на стопанството,

в) под број 3 се искажуваат штетите на железничката линија и тоа: називот на железничката линија, местото на угрозеноста и должина на угрозената линија во метри,

г) под број 4 се искажуваат штетите на патиштата и тоа: назив на патот, категорија на патот, место на угрозеноста и должина на патот што е угрозен во метри,

д) под број 5 се искажуваат штетите на каналската мрежа за наводнување и одводнување и тоа: називот на каналската мрежа, должината која е директно нападната и должината која е загрозувана во метри,

ѓ) под број 6 се искажуваат штетите на земјоделските површини во хектари и тоа: површините кои се стално под нанос, површините кои се плават и површините кои се загрозувани во сливот на поројот од ерозијата,

е) под број 7 се искажуваат во хектари штетите на шумското земјиште што е загрозувано од ерозија,

ж) под точка 8 се упишуваат имињата на населените места и индустриските објекти што се нападнати од поројот,

з) под број 9 се внесуваат сите останати забелешки што се однесуваат за настанатите штети.

XIX.

Образец број 2-а содржи четири оддела и тоа:

А — Претсметка на работите за уредување на пороите.

Б — Извршени работи за уредување на поројот до 1945 год.

В — Извршени работи за уредување на поројот од 1945 год.

Г — Останати забелешки.

Слив	НО на општина	Катастарска општина	Рег. број
Околија	Реон		дата

А. Општи карактеристики на катастарската општина (фор. 165 x 150 мм)

1. Определен реон како заштитен: дата бр. на Сл. весник
2. Површина на кат. општина ха
3. Број на жители во кат. општина
4. Највисока и најниска kota м. Средна надм. висина м.
5. Просечни нагиби на падините %
6. Геолошки и педолошки прилики
7. Состојба на шумите
8. Пасишни површини
9. Г о л е т и
10. Вкупна обработива површина ха; савогодишни ха; (овошни на-
кутури ха; многугодишни ха; ливади ха;
сади ха; лозја ха; друго ха)

Б. Предвидени заштитни мерки со Основата (формат 165 x 95 мм)

1. Обработива површина предвидена за преориентација ха
2. Останала површина предвидена за преориентација ха
3. Површина предвидена за експропријација ха
4. Површина предвидена за шумски мелiorации ха
5. Голети предвидени за пошумување ха
6. Пашњачки површини предвидени за мелiorација ха
7. Други заштитни мерки
8. Вкупни трошоци (во 000 динари)

В. Назив на месностите предвидени за заштитни мерки (формат 195 x 100 мм)

--

Г. Состојба на техничката документација (формат 195 x 145 мм)

--

(формат 406 x 291 мм)

Одобрено од Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет на НРМ — бр. 309/58
Образец бр. 1

Слив НО на општина Катастарска општина Рег. број
 Околија Реон

Извршена преориентација од сопствениците на земјиштето (формат 370 x 255 мм)

Реден број	Година	Месности	Вкупен број на опфат. парцели	Вкупна повр. на опфат. парцели	Пред преориснт.						По преориентацијата						Помош за преор.				Вкупни трошоци на сопственици 000 л
					едногод. ха	пашња-пи ха	остана-мо ха	овош. насади ха	дозја ха	малини ха	пасишта ха	шуми ха					во посадоц. 000 л	во останало 000 л	вкупна по-мош 000 л	вкупни трошоци на сопственици 000 л	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

(формат 406 x 291 мм)

Одобрено од Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет на НРМ — бр. 309/58

Образец бр. 1-а

Слив НО на општина Катастарска општина Рег. број
 Околија Реон

А. Извршени работи од стопански, задр. и др. организации (формат 165 x 255 мм) Б. Останали забелешки (формат 195 x 255 мм)

.....

Одобрено од Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет на НРМ — бр. 309/58

Образец бр. 1-б

Слив

НО на општина

Порој

Рег. бр.

Дата

А. Општи карактеристики на поројот

(формат 165 x 115)

В. Штети

(формат 195 x 255 мм)

1. Површина на сливот $P =$ км²; должина $L =$ км;
просечни пад $J =$ %;
2. Притоки: десни бр.; леви бр.; вкупна должина на
притоците км.
3. Тип категорија на поројноста.
4. Највисока кота м; најниска кота м; средна над-
морска височина м.
5. Геолошки и педолошки прилики
6. Вегетација
7. Климатски прилики
8. Сливот опфаќа катастарски општини
9. Врска со регистарот за стрмни земјишта

Б. Состојба на техничката документација

(формат 165 x 130 м.м.)

1. Годишни пронос на наносот м³
2. Годишни штети динари
3. Железничка линија км
на должина м.
4. пат ред км должина м'
- пат ред км должина м'
- пат ред км должина м'
- пат ред км должина м'
5. Каналска мрежа м'.
- загрозува
6. Земјоделска површина стално под нанос ха; повремено плави
..... ха; загрозува во сливот ха.
7. Шумско земјиште угрозено ха.
8. Населенија индустриски објекти
9. Останати забелешки за штетите:

(формат 406 x 291 мм)

Одобрено од Секретаријатот за шумарство на НР Македонија — бр. 309/58

Образец бр. 2

Слив Околија НО на општина Порој Рег. бр.

А. Претсметка на работите за уредување на поројот (формат 165 x 70 мм) Г. Останали забелешки (формат 195 x 255 мм)

1) По поројна основа — вкупно	динари
градежни	динари
шумско-културни	динари
2. По инвест. програма вкупно	динари
градежни	динари
шумско-културни	динари
3. По главни проект вкупно	динари
градежни	динари
шумско-културни	динари
4. По доп. гл. вкупно	динари
проект градежен	динари
шумско-културни	динари

Б. Извршени работи за уредување на поројот до 1945 год. (формат 165 x 25 мм)

Број на напречни објекти	вештачко корито	м'
уградени м ³ зид	м ³ ископ	ха.
шумско-културни работи		

В. Извршени работи за уредување на поројот од 1945 год. наваму

Реден број	Година	Вредност во 000 динари		
		градежни работи	шумско-културни работи	в к у п н о
1	2	3	4	5
1	1945—1957			
2	1958			
3	1959			
4	1960			

Реден број	Р е о н	К а т а с т а р с к а о п ш т и н а		Број на фасциклата
		Регистарски број	Назив на катастарската општина	
1	2	3	4	5

(формат 210 x 295 мм)

Образец бр. 3

Реден број	Н а з и в н а п о р о ј о т	Регистарски број	Број на фасциклата	Врска со регистарот за стрмни земјишта
1	2	3	4	5

(формат 210 x 295 мм)

Образец бр. 4

XX.

Во одделот А се внесуваат под реден број 1—4 чинењето на предвидените работи во илјади динари и тоа по: поројната основа, инвестиционата програма, главниот проект и дополнителниот главен проект. Вредноста се искажува поодделно за градежни и шумско културни работи и вкупно.

XXI.

Во одделот Б се искажуваат количински извршените работи до 1945 година и тоа: бројот на изведените напречни објекти, должина на вештачкото корито во метри, изсидани кубни метри сид, извршен ископ во кубни метри и шумско културни работи во хектари.

XXII.

Во одделот В се искажуваат извршените работи за уредување на поројот од 1945 година наваму. Чинењето на извршените работи се искажува по години и тоа одделно за градежни, шумско културни работи и вкупно во илјади динари.

За периодот 1945—1957 година извршените работи за уредување на поројот ќе се искажат во вкупен износ.

XXIII.

Во одделот Г се искажуваат останатите забелешки по однос на поројот.

XXIV.

Именикот за стрмните земјишта загрозуени од ерозија ги содржи следните графи: реден број, назив на реонот, регистарскиот број и називот на катастарската општина и бројот на фасциклата од збирката на исправи (образец број 3).

Именикот за порои ги содржи следните графи: реден број, назив на поројот, регистарски број од уписникот, број на фасциклата од збирката на исправи (образец број 3).

XXV.

Именикот за порои ги содржи следните графи: реден број, назив на поројот, регистарски број од уписникот, број на фасциклата од збирката на исправи и врската со регистарот за стрмни земјишта загрозуени од ерозија (образец број 4).

XXVI.

Збирката на исправи се води одделно за секоја катастарска општина односно порои и ги содржи

сите исправи и техничката документација која се односи за односната катастарска општина односно поројот.

Секоја збирка на исправи се фасциклира и означува со реден број и регистарски број на уписникот. Секоја фасцикла содржи и пописна листа на тие исправи.

XXVII.

Податоците за настанатите промени се внесуваат во регистарот.

Настанатите промени и штети од разни елементарни непогоди се внесуваат во регистарот по оверувањето од страна на советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата односно општината.

Сите податоци што ги содржи регистарот се внесуваат со машина за пишување или ракописно со црн туш, а сите исправки се вршат ракописно со црвен туш.

XXVIII.

Обрасците број 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3, 4 се составен дел на ова Упатство.

XXIX.

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1581

14 април 1958 година

Скопје

Секретар за шумарство
на Извршниот совет,
Инж. Борис Грујоски, с. р.

94.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ по пријавата за одобрување основањето и работата на Сојузот на есперантистите на НР Македонија, на основа чл. 13 буква г) од Законот за здруженијата соборите и другите јавни собири донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЕСПЕРАНТИСТИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се одобрува основањето и работата на Сојузот на есперантистите на Народна Република Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Број 26975

17 декември 1957 год.

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
Мито Мицајков, с. р.

По извршеното проверување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за дополнување на Решението за прогласување Рибарската станица за научно истражување на рибарството во

Скопје за установа со самостојно финансирање („Службен весник на НРМ“ бр. 36/57), се поткраднале долу наведените грешки и се дава следната

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РИБАРСКАТА СТАНИЦА ЗА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА РИБАРСТВОТО ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Во насловот на Решението во вториот ред место зборовите „за прогласување Рибарската станица за научно истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање“, треба да стои „на Заводот за рибарство“.

2. Во точ. 1 исто така место зборовите „на прогласување рибарската станица за научно истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање“, треба да стои „на Заводот за рибарство“.

Од Извршниот совет бр. 205/1—57, 25 март 1958 година — Скопје.

Огласен дел

КОНКУРСИ

Врз основа на член 33, 36 став 3 и член 37 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Комисијата за конкурси на Народниот одбор на општината Чашка

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети места:

1. Еден управител на Ветеринарната станица — Чашка.

Услови: завршен Ветеринарен факултет со 2 години практика.

2. Еден судија за прекршоци.

Услови: завршен Правен факултет, или виша школа на ДСВР — Белград.

3. Еден референт по комунални работи.

Услови: градежен техничар со и без практика. Молбите се доставуваат до Конкурсната комисија во срок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (597)

Од Конкурсната комисија — Чашка

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

КОНКУРС

за директор на Комуналната банка за Скопска околица

Услови:

Висока стручна спрема со 5 години практика или средна стручна со 10 години практика.

Принадлежностите спрема Законот за јавните службеници.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот. (594)

ОД НАРОДНИОТ ОДБОР ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кратово распишува

КОНКУРС

Бр. 2

16. V. 1958 година

1. ШЕФ НА ОТСЕКОТ ЗА ТРУДОТ И РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Услови: Правен факултет или средна стручна спрема, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

2. ПЕРСОНАЛЕН РЕФЕРЕНТ

Услови: Средно образование или непотполно средно образование, положен стручен испит и најмалку 3 години практика во административната или управна струка.

3. САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР

Услови: Медицински факултет или средно медицинско училиште, положен стручен испит и практика.

4. ФИНАНСОВ ИНСПЕКТОР

Услови: Економски факултет или на неа рамна школа, положен стручен испит и најмалку 5 години практика.

Документи по член 31 од Законот за јавните службеници, документи за стаж и последно решение со оценка на законитоста.

Молбите заедно со документите да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кратово до 1. VI. 1958 година.

Комисија за службенички работи на НО на општината Кратово

Во смисла на член 82 и 100 од Законот за Универзитетот, Факултетскиот совет на Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

I. КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ:

- за еден доцент по предметот Анестезија,
- за еден асистент по предметот Анестезија.

II. ИНСТИТУТ ЗА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА:

- за еден физичар.

За горе распишаните места траењето на конкурсот е месец дена од денот на објавувањето. Доколку во овој рок местата не ќе бидат пополнети конкурсот ќе биде отворен до крајот на оваа година.

Пријавите за конкурсот таксирани да се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје и кон нив ќе треба да се приложи кратка биографија, податоци за досегашното работење, список на стручните и научните трудови, а по можност и самите трудови и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите за доцент освен горе наведените документи треба да приложат и уверение за положен докторат на науки или потврда за хабилитација. (590)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА

распишува

КОНКУРС

за следните работни места:

1. Управител на Бирото за геолошко-рударски истражувања и проектирање.

Услови: рударски факултет и 3 години практика.

2. Управител на Реонската станица за заштита на растенијата.

Услови: завршен Земјоделски факултет и 5 години практика.

3. Началник на Секретаријатот за труд.

Услови: завршен Правен факултет и 3 години практика.

За горе наведените места основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по одлука на Одборот.

Молбите да се доставуваат лично или преку пошта до Конкурсната комисија во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Врз основа на член 244 точка 1 и 3 и член 245 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија при Советот за просвета на Народниот одбор на Битолска околина, како и Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување местата на наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи, распишува

КОНКУРС

СРЕДНИ И СРЕДНО-СТРУЧНИ УЧИЛИШТА

I. Гимназија „Јосип Броз — Тито“ — Битола

1. Професор по француски јазик
2. Професор по латински јазик
3. Професор по руски јазик
4. Професор по математика
5. Професор по филозофија.

II. Гимназија „Мирче Ацев“ — Прилеп

1. Професор по македонски јазик
2. Професор по математика
3. Професор по физика

4. Професор по музика
5. Професор по историја на уметноста
6. Професор по фискултура
7. Стручен учител по политехника
8. Управник на Интернатот при Гимназијата.

III. Економски техникум — Битола

1. Двајца професори — економисти.

IV. Средно земјоделско училиште — Битола

1. Професор — агроном — земјоделец
2. Професор — агроном — лозар
3. Професор по македонски јазик
4. Професор по хемија
5. Професор по фискултура
6. Управник на Интернатот при Училиштето.

V. Средно медицинско училиште — Битола

1. Професор по македонски јазик
2. Професор по француски и латински јазик
3. Управник на Интернатот при истото училиште

VI. Ветеринарен техникум — Битола

1. Професор — ветеринар
2. Професор по француски и латински јазик
3. Професор по фискултура.

VII. Економски техникум — Прилеп

1. Троица професори — економисти
2. Професор по историја
3. Професор по предвојничка обука.

VIII. Учителска школа — Битола

1. Професор по музика
2. Управник на Интернатот при Школата.

IX. Осумгодишно училиште „Трифун Паноски“ — Битола

1. Професор или наставник по македонски јазик
2. Двајца професори или наставници по француски јазик
3. Професор или наставник по историја.

X. Осумгодишно училиште „Даме Груев“ — Битола

1. Професор или наставник по француски јазик
2. Професор или наставник по математика
3. Професор или наставник по биологија
4. Професор, наставник или стручен учител по музика.

XI. Осумгодишно училиште „Г. Делчев“ — Битола

1. Професор или наставник по математика
2. Професор или наставник по историја
3. Професор, наставник или стручен учител по цртање.

XII. Осумгодишно училиште „Тодор Ангелески“ — Битола

1. Професор или наставник по биологија
2. Професор, наставник или стручен учител по музика.

XIII. Осумгодишно училиште „Кирил и Методи“ — Битола

1. Професор или наставник по историја.

XIV. Осумгодишно училиште „Стив Наумов“ — Битола

1. Професор или наставник по македонски јазик
2. Професор или наставник по биологија.

XV. Училиште за ученици во стопанство „К. Рацин“ — Битола

1. Двајца професори или наставници по македонски јазик.

XVI. Осумгодишно училиште „Р. Левката“ — Прилеп

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по српски јазик
3. Наставник по математика
4. Наставник по историја
5. Двајца наставници по француски јазик
6. Наставник или стручен учител по музика
7. Наставник или стручен учител по цртање.

XVII. Осумгодишно училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп

1. Двајца наставници по српски јазик
2. Двајца наставници по француски јазик
3. Наставник по математика
4. Двајца наставници по историја.

XVIII. Осумгодишно училиште „Добре Јованоски“ — Прилеп

1. Двајца наставници по македонски јазик
2. Двајца наставници по француски јазик
3. Наставник по руски-српски јазик
4. Наставник или стручен учител по музика

XIX. Осумгодишно училиште „Браќа Миладинови“ — Прилеп

1. Двајца наставници по македонски јазик
2. Двајца наставници по француски јазик
3. Наставник по математика и физика.

XX. Училиште за ученици во стопанството — Прилеп

1. Двајца наставници по македонски јазик
2. Двајца наставници по математика
3. Наставник по физика
4. Наставник по политичка економија
5. Пет наставници или учители по цртање.

XXI. Ниже музичко училиште — Прилеп

1. Двајца наставници или стручни учители по предметот виолина
2. Наставник или стручен учител по предметот дувачки инструменти
3. Наставник или стручен учител по предметот теоретско солфежирање.

XXII. Осумгодишно училиште село Мало Коњари

1. Двајца наставници по македонски јазик
2. Наставник по француски јазик
3. Наставник по математика и физика
4. Наставник по српски јазик и комбинирање со други предмети
5. Наставник по географија
6. Наставник по историја
7. Наставник по биологија со комбинирање на други предмети
8. Стручен учител по музика.

XXIII. Трговска школа со практична обука — Прилеп

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по книговодство

3. Наставник по политичка економија
4. Наставник по француски јазик со комбинирање на други предмети.

XXIV. Осумгодишно училиште — Крушево

1. Наставник по француски јазик
2. Наставник по историја и географија

XXV. Осумгодишно училиште Долно Дивјаџи

1. Управник на училиштето со ВПШ — романска група.

XXVI. Осумгодишно училиште — Мургашево

1. Наставник по француски јазик
2. Наставник по српски јазик.

XXVII. Осумгодишно училиште — Жван

1. Управник со завршена ВПШ и 5 год. работен стаж.

XXVIII. Осумгодишно училиште — с. Бач

1. Наставник по математика
2. Наставник по руски јазик
3. Наставник по биологија — хемија
4. Наставник по физика и политехничко образование
5. Наставник по српски јазик и други комбинирани предмети.

XXIX. Осумгодишно училиште — Буково

1. Наставник по историја
2. Наставник по српски јазик.

XXX. Осумгодишно училиште — Велушина

1. Наставник по биологија и хемија
2. Наставник по математика.

XXXI. Осумгодишно училиште — Кукуречани

1. Наставник по француски јазик
2. Наставник по историја и географија.

XXXII. Шестогодишно училиште — Црнец

1. Наставник по математика
2. Наставник по македонски јазик.

XXXIII. Петгодишно училиште — с. Могила

1. Наставник по математика
2. Наставник по историја и географија.

XXXIV. Осумгодишно училиште — с. Новаци

1. Наставник по биологија — хемија
2. Наставник по математика — физика
3. Наставник по историја и географија
4. Наставник по македонски и српски јазик
5. Управник на осмолетката
6. Наставник по француски јазик.

XXXV. Осумгодишно училиште — Старавина

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по српски јазик
3. Наставник по географија
4. Наставник по француски јазик.

XXXVI. Осумгодишно училиште село Витолиште

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по историја и географија
3. Наставник по математика и физика
4. Наставник по руски јазик
5. Наставник по биологија и хемија.

XXXVII. Осумгодишно училиште — Долнени

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по математика и физика
3. Наставник по историја и географија
4. Наставник по биологија.

XXXVIII. Осумгодишно училиште с. Дебреште

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по математика и физика
3. Наставник по историја и географија
4. Наставник по биологија и хемија
5. Наставник по музика.

XXXIX. Осумгодишно училиште — Костинци

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по историја и географија
3. Наставник по математика и физика.

XL. Шестогодишно училиште с. Вранче

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по историја и географија
3. Наставник по биологија
4. Наставник по математика и физика.

XLI. Осумгодишно училиште — Тополчани

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по француски јазик.

XLII. Осумгодишно училиште — Ивањевци

1. Управник на училиштето и наставник по географија
2. Наставник по македонски и српски јазик
3. Наставник по математика и физика
4. Наставник по биологија и земјоделство

XLIII. Осумгодишно училиште — Добрушево

1. Наставник по француски јазик
2. Наставник по географија и историја.

XLIV. Осумгодишно училиште с. Кривогаштани

1. Управник на училиштето
2. Наставник по македонски и српски јазик
3. Наставник по математика
4. Наставник по географија
5. Наставник по историја
6. Наставник по француски јазик
7. Наставник по биологија
8. Наставник по цртање
9. Наставник по музика.

XLV. Осумгодишно училиште — Обршани

1. Управник на училиштето
2. Наставник по македонски и српски јазик
3. Наставник по математика
4. Наставник по географија
5. Наставник по француски јазик
6. Наставник по биологија
7. Наставник по музика
8. Наставник по физкултура.

XLVI. Шестогодишно училиште — Бучин

1. Двајца наставници со ВПШ или учители што предавале во виши одделенија повеќе од 2 години.

У с л о в и:

1. за сите професори факултетска спрема, соодветна струка;

2. за сите наставници завршена ВПШ — соодветна група;

3. за управниците на интернатите, факултетската спрема, ВПШ или учителска школа, положен стручен испит и над 7 години учителска практика;

4. за професори — наставници по предвојничка обука — учители со завршена учителска школа и да е резервен офицер;

5. за професорите, наставниците или стручните учители по музика — музичка академија, ВПШ или средно музичко училиште;

6. за професорите, наставниците или стручните учители по фискултура — факултетска спрема, ВПШ или средна фискултурна школа;

7. за работните места под XXI — 1, 2 и 3 — ВПШ или стручен учител по музика со над 3 години практика или средно музичко училиште;

8. за управниците на осмолетките во Кривогаштани и Обршани со ВПШ и 2 години практика или учител со положен стручен испит и 7 години практика.

Кандидатите што ќе конкурираат за гр. Битола и Прилеп, станови не се обезбедени.

За кандидатите во гр. Крушево стан обезбеден и за сите други кандидати што ќе конкурираат на работните места објавени во овој конкурс, обезбеден бесплатен стан и огрев спрема постојните законски прописи.

Молбите се доставуваат до училишниот одбор на училиштето за кое кандидатот конкурира, најдоцна до 31-V-1958 година.

Од Советот за просвета на НО на Битолска околија Битола

Врз основа на чл. 244 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/57) и Општото упатство за спроведување на конкурси за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/58 год.), а врз основа на решенијата за распишување на конкурс донесен од Советот за просвета на општините и Околијата, Секретаријатот за просвета и култура на Народниот одбор на Штипска околија — Штип, распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети места во просветните установи во Штипска околија:

А. СРЕДНИ ОПШТООБРАЗОВНИ И СТРУЧНИ ШКОЛИ

И. Учителска школа — Штип

- Еден професор по педагогика — завршен филозофски факултет,
- Двајца професори по македонски — завршен филозофски факултет,
- Еден професор по хемија — завршен филозофски факултет,
- Еден професор по математика — завршен филозофски факултет,
- Еден професор по географија — завршен филозофски факултет,

- Еден професор по психологија и филозофија со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по историја со завршен филозофски факултет,
- Тројца професори или наставници по музика со завршена музичка академија или ВПШ,
- Еден наставник или стручен учител по политехничко образование со завршена ВПШ или техничка школа.

II. Средно Техничко текстилно училиште — Штип

- Еден професор по македонски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по историја и географија со завршен филозофски факултет или ВПШ,
- Еден професор или наставник по физика со завршен филозофски факултет,
- Еден професор или наставник по математика со завршен филозофски факултет,
- Еден наставник или стручен учител по машински елементи, механика и техничко цртање со завршена ВПШ или Средно техничко училиште — машински отсек,
- Еден професор по хемија со завршен филозофски факултет,
- Еден наставник или стручен учител по хемија (текстилен хемичар) со завршена ВПШ или средно хемиска,
- Еден лаборант со завршено средно хемиско училиште,
- Еден наставник по енциклопедија на текстил и текстилни суровини со завршено Средно техничко текстилно училиште и тригодишна практика,
- Еден стручен учител по браварска пракса — висококвалификуван работник,
- Еден стручен учител по столарска пракса — висококвалификуван работник,
- Еден стручен учител по пракса од предење — со завршена СГТУ и тригодишна индустриска практика,
- Еден стручен учител по пракса од ткаење со завршена СГТУ и тригодишна индустриска практика.

III. Средно медицинско училиште за лекарски помошници

- Еден професор по македонски јазик со завршен филозофски факултет,
- Две инструкторки — лекарски помошнички со петгодишна практика,
- Директор на школата — лекарски помошник со 8 годишна практика.

IV. Виша гимназија — Штип

- Еден професор по македонски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по математика со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по физика со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по филозофија и политичка економија со завршен филозофски факултет
- Еден професор по биологија со завршен филозофски факултет.

V. Индустриско текстилно училиште со практична обука — Штип

- Еден наставник за испитување на текстил со завршено СТУ и тригодишна индустриска практика,
- Еден наставник по математика со завршена ВПШ,
- Еден стручен учител за машински елементи со завршено СТУ — машински отсек и тригодишна практика,
- Стручен учител за ткаачки предмети со завршена СТУ и тригодишна практика,
- Четири наставника за практична работа со завршено СТУ.

VI. Земјоделски техникум — Струмица

- Четири агронома со завршен земјоделски факултет за предметите:
 - а) општо и специјално лозарство и овоштарство,
 - б) педологија, градинарство и земјоделство,
 - в) општо земјоделие, специјално земјоделие, механизација,
- Еден професор или наставник по руски јазик со завршен филозофски факултет или ВПШ
- Еден професор или наставник по историја и географија со завршен филозофски факултет или ВПШ.

VII. Виша гимназија со Економски техникум — Струмица

- Двајца професори по македонски јазик со филозофски факултет,
- Тројца професори по француски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по руски јазик со завршен филозофски факултет,
- Двајца професори по математика со завршен филозофски факултет,
- Двајца професори по хемија со технологија со завршен филозофски факултет,
- Двајца професори по книговодство со завршен економски факултет,
- Еден професор по стопанска математика со завршен економски факултет,
- Еден професор по кореспонденција и статистика со завршен економски факултет,
- Еден професор или наставник по фискултура со завршен филозофски факултет или ВПШ.

VIII. Трговска школа со практична обука — Струмица

- Еден економист со завршен економски факултет,
- Еден стручен учител по практична обука со завршена Средна трговска школа.

IX. Економски техникум — Кочани

- Еден професор по македонски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по француски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор по историја со завршен филозофски факултет,

- Еден професор по географија со завршен филозофски факултет.

X. Економски техникум — Берово

- Двајца професори за македонски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор за француски јазик со завршен филозофски факултет,
- Еден професор за стопанска математика со завршен економски факултет,
- Еден професор за организација и техника со завршен економски факултет,
- Еден професор за стенографија со завршен економски факултет.

XI. Индустриско рударска школа со практична обука — Пробиштип

- Еден наставник машинотехничарски смер со завршена ВПШ (стручна Риека),
- Еден наставник за рударство со завршен факултет или средно рударско образование,
- Еден наставник по математика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Двајца инструктори со практична обука еден за металски рударски смер — висококвалификувани работници.

XII. Машинотракторско училиште за квалификувани работници во Свети Николе

- Двајца инструктори трактористи — висококвалификувани трактористи.

XIII. Ученички дом при Учителската школа — Штип

- Управител на домот професор со 5 години практика, наставник или учител со 10 години практика,
- Двајца воспитачи и две воспитачки со завршена Учителска школа — воспитачки оддел и 5 години практика.

XIV. Ученички дом при Средно Техничко текстилно училиште во Штип

- Управител на домот — наставник или учител со 5 години практика,
- Еден воспитач и една воспитачка со завршена учителска школа и 5 години практика.

XV. Ученички дом при Средно медицинското училиште за лекарски помошници

- Управител на домот — учител со 5 години практика,
- Две воспитачки со учителска школа и 5 години практика.

XVI. Ученички дом при Индустриското училиште — Пробиштип

- Тројца воспитачи со учителска школа и 3 години практика.

Б) ОСУМГОДИШНИ УЧИЛИШТА — НАСТАВНИЦИ

ШТИПСКА ОПШТИНА

I. Осумгодишно училиште „Димитар Влахов“, Штип

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,

- Еден наставник по немски (француски) јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по хемија и биологија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика со завршена ВПШ.

II. Осумгодишно училиште „Ванчо Пркев“ — Штип

- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по цртање со завршена ВПШ,
- Еден наставник по музика со завршена ВПШ.

III. Осумгодишно училиште „Моша Пијаде“ — Штип

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по историја со завршена ВПШ
- Еден наставник по географија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по музика со завршена ВПШ
- Еден наставник по цртање со завршена ВПШ
- Еден наставник по земјоделие и домаќинство со завршена ВПШ.

IV. Осумгодишно училиште село Карбинци

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и три години практика,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и три години практика,
- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и три години практика,

V. Осумгодишно училиште с. Три Чешми

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и 3 години практика,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и 3 години практика,
- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и 3 години практика,
- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ или Учителска школа со положен стручен испит и 3 години практика.

VI. Осумгодишно основно училиште с. Аргулица

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ.

VII. Осумгодишно училиште с. Лесковица

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ.

VIII. Осумгодишно училиште с. Долни Балван

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по хемија и биологија со завршена ВПШ.

IX. Осумгодишно училиште с. Крупиште

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ.

X. Ниже музичко училиште — Штип

- Еден наставник по виолина со завршена ВПШ
 - Еден наставник по клавир со завршена ВПШ
- Забелешка:** За градските осмолетки доаѓаат во предвид и професори.

КОЧАНСКА ОПШТИНА

I. Осумгодишно училиште „Раде Кратовче“, Кочани

- Двајца наставници по математика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по српски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по физика и хемија со завршена ВПШ,

II. Осумгодишно училиште „Моша Пијаде“, Кочани

- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ.

III. Осумгодишно училиште с. Зрнвци

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика со завршена ВПШ,
- Еден стручен учител по фискултура со средна фискултурна школа.

IV. Осумгодишно училиште „Маршал Тиџо“ — с. Оризари

- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по српски јазик со завршена ВПШ,
- Еден стручен учител по цртање со завршена средна уметничка школа,
- Еден стручен учител по музика со завршена средна музичка школа,
- Еден стручен учител по фискултура со завршена средна фискултурна школа.

V. Ниже музичко училиште — Кочани

- Стручен учител кларинетист со завршена средна музичка школа,
- Стручен учител виолинист со завршена средна музичка школа.

Забелешка: За градските осмолетки доаѓаат во предвид и професори.

СВЕТИ НИКОЛСКА ОПШТИНА**I. Осумгодишно училиште — Свети Николе**

- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по физика и математика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по македонски и српски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по цртање со завршена ВПШ или средна уметничка школа,
- Еден стручен учител по политехника со средно техничко училиште,
- Еден стручен учител по земјоделие и домаќинство со завршена земјоделска школа.

II. Осумгодишно училиште — с. Немаџици

- Еден наставник по хемија и биологија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по македонски и српски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по историја со завршена ВПШ,
- Еден стручен учител по цртање со завршено средно уметничко училиште,
- Еден стручен учител по политехника со завршено средно техничко училиште.

III. Осумгодишно училиште с. Горобинци

- Еден наставник по македонски и српски јазик,
- Еден наставник по историја и географија,
- Еден наставник по биологија и хемија,
- Еден стручен учител по цртање со средно уметничко училиште,
- Еден стручен учител по политехника со средно техничко училиште.

IV. Осумгодишно училиште с. Ерделија

- Еден наставник по македонски и српски јазик со ВПШ,
- Еден наставник по француски и српски јазик со ВПШ,
- Еден наставник по историја и географија со ВПШ,
- Еден наставник по биологија и хемија со ВПШ,
- Еден стручен учител по цртање со средна уметничка школа.

V. Осумгодишно училиште с. Павлешенци

- Еден наставник по математика со завршена ВПШ,

- Еден наставник по историја и географија со ВПШ.

VI. Училиште за ученици во стопанството — Свети Николе

- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по македонски јазик,
- Стручен учител машински смер — висококвалификуван работник,
- Стручен учител дрвопреработувачки смер висококвалификуван работник,
- Стручен учител текстилен смер — висококвалификуван работник.

ДЕЛЧЕВСКА ОПШТИНА**I. Осумгодишно училиште гр. Делчево**

- Еден наставник по физика и хемија со завршена ВПШ.

II. Осумгодишно училиште с. Каменица

- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ или учителска школа со државен испит,
- Еден наставник по француски јазик,
- Еден наставник по земјоделие.

III. Осумгодишно училиште с. Драмче

- Еден наставник по француски и српски јазик со ВПШ или Учителска школа со државен испит,
- Еден наставник по историја и географија,
- Стручен учител по цртање и фискултура.

IV. Осумгодишно училиште с. Тработивиште

- Еден наставник по физика и математика со ВПШ или учителска школа,
- Еден стручен учител по цртање и домаќинство со учителска школа.

ВИНИЧКА ОПШТИНА**I. Осумгодишно училиште с. Виница**

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,
- Еден наставник по музика со завршена ВПШ.

II. Осумгодишно училиште с. Блатец

- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ.

III. Осумгодишно училиште с. Калиманци

- Еден наставник по биологија и хемија и земјоделие со ВПШ или учителска школа,
- Еден наставник по македонски и српски јазик со ВПШ или учителска школа.

ОБЛЕШЕВСКА ОПШТИНА**I. Осумгодишно училиште с. Облешево**

- Двајца наставници по математика со ВПШ,
- Двајца наставници по историја и географија со ВПШ,

- Двајца наставници по македонски јазик со ВПШ,
- Еден наставник по биологија со ВПШ,
- Еден стручен учител по музика со завршена средна музичка,
- Стручен учител по фискултура со завршена средна фискултурна.

II. Осумгодишно училиште с. Соколарци

- Еден наставник по македонски и српски јазик со ВПШ или учителска школа,
- Еден наставник по француски јазик со ВПШ или учителска школа,
- Еден наставник по математика со ВПШ или учителска школа,
- Еден наставник по биологија со ВПШ или учителска школа,
- Стручен учител по музика со средно музичко,
- Стручен учител по фискултура со средна фискултурна.

НОВОСЕЛСКА ОПШТИНА

I. Осумгодишно училиште с. Ново Село

- Еден наставник по македонски јазик со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,

II. Осумгодишно училиште с. Колешино

- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по математика со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден стручен учител по музика со завршена средна музичка школа.

ПРОБИШТИПСКА ОПШТИНА

I. Осумгодишно училиште с. Пробиштип

- Еден наставник по македонски и српски со завршена ВПШ или учителска школа со 5 години практика,
- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика.

II. Осумгодишно училиште с. Злетово

- Еден наставник по македонски и српски со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,

- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика.

III. Осумгодишно училиште с. Троло

- Еден наставник по македонски и српски со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по математика и физика со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика,
- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ или учителска школа и 5 години практика.

ВАСИЛЕВСКА ОПШТИНА

I. Осумгодишно училиште с. Велуса

- Еден наставник по француски јазик со завршена ВПШ или учителска школа со 5 години практика,
- Еден наставник по математика со завршена ВПШ или учителска школа со 5 години практика,
- Еден наставник по физика и хемија со завршена ВПШ или учителска школа со 5 години практика,
- Еден стручен учител по цртање со завршена средна уметничка школа.

II. Осумгодишно училиште с. Ангелци

- Еден наставник по математика со завршена ВПШ,
- Еден наставник по историја и географија со завршена ВПШ.

III. Осумгодишно училиште с. Просениково

- Еден наставник по биологија и хемија со завршена ВПШ,
- Еден наставник по македонски и српски со завршена ВПШ,
- Еден стручен учител по музика (цртање) со завршена средна музичка (уметничка).

Забелешка: За упразнетите места во сите селски осмолетки покрај наставници можат да учествуваат и учители со 5 години практика во предавање на одделни предмети со вишите одделенија. За сите наставници или учители во селото е обезбеден бесплатен стан и огрев.

В) ЧЕТИРИГОДИШНИ И ОСУМГОДИШНИ

УЧИЛИШТА И УЧИТЕЛИ

Штипска општина

- с. Судик еден учител со завршена учителска школа
- с. Припечани еден учител со завршена учителска школа
- с. Селце еден учител со завршена учителска школа
- с. Пухче еден учител со завршена учителска школа

- с. Шашаварлија еден учител со завршена учителска школа
- с. Никоман еден учител со завршена учителска школа
- с. Вртенска еден учител со завршена учителска школа
- с. Калаузлија еден учител со завршена учителска школа
- с. Козјак еден учител со завршена учителска школа

Струмичка општина

- с. Белотино еден учител со завршена учителска школа
- с. Куклиш двајца учители со завршена учителска школа
- с. Триводи еден учител со завршена учителска школа

Кочанска општина

- с. Пантелеј еден учител со завршена учителска школа
- с. Лешки еден учител со завршена учителска школа
- с. Пресека I еден учител со завршена учителска школа
- с. Пресека II еден учител со завршена учителска школа
- с. Цера I еден учител со завршена учителска школа
- с. Цера II еден учител со завршена учителска школа
- с. Небојани еден учител со завршена учителска школа
- с. Полаки I еден учител со завршена учителска школа
- с. Полаки II еден учител со завршена учителска школа
- с. Д. Градче еден учител со завршена учителска школа
- с. Г. Градче еден учител со завршена учителска школа
- с. Јастребник еден учител со завршена учителска школа

Кочани

Осумгодишно училиште „Р. Кратовче“

Двајца учители со учителска школа, стручен испит и 5 години практика и најмалку многу добар успех во последните две години.

Осумгодишно училиште „Маша Пијаде“

Еден учител со учителска школа, стручен испит, 5 години служба и најмалку многу добар успех во последните две год.

Осумгодишно училиште с. Зрновци

Четири учители со учителска школа, стручен испит и 3 години практика.

Светиниколска општина

- с. Мустафино еден учител со оформено образование
- с. Строиманци еден учител со оформено образование
- с. Буриловци еден учител со оформено образование

с. Крушица еден учител со оформено образование

с. Амазабегово еден учител со оформено образование

с. Повлешенци — осумгодишно училиште — еден учител со оформено образование

с. Ерцелија — осумгодишно училиште — тројца учители со оформено образование

с. Горобинци — осумгодишно училиште — тројца учители со оформено образование

с. Немањаци — осумгодишно училиште — тројца учители со оформено образование

Св. Николе — осумгодишно училиште — еден учител со оформено образование, стручен испит и 5 години служба.

Делчевска општина

с. Вирче еден учител со оформено образование и положен стручен испит

с. Звегор еден учител со оформено образование и положен стручен испит

с. Габрово еден учител со оформено образование и положен стручен испит

с. Разловци двајца учители со оформено образование

с. Бигла двајца учители со оформено образование

с. Тробојниште еден учител со оформено образование и положен стручен испит

с. Саса I еден учител со оформено образование

с. Саса II еден учител со оформено образование

с. Моштици двајца учители со оформено образование

с. Дулици двајца учители со оформено образование

с. Луковица двајца учители со оформено образование

с. Костен Дол еден учител со оформено образование

с. Вратисловци еден учител со оформено образование

с. Киселица двајца учители со оформено образование

с. Ветрен еден учител со оформено образование

с. Очипале еден учител со оформено образование

с. Илиово двајца учители со оформено образование

с. Турија еден учител со оформено образование

с. Нов Истевник еден учител со оформено образование

с. Каменица — Осумгодишно училиште еден учител со оформено образование.

с. Драмче — Осумгодишно училиште тројца учители со оформено образование.

Виничка општина

с. Виничка Кришля еден учител со оформено образование

с. Калиманци еден учител со оформено образование

с. Градец еден учител со оформено образование

с. Липец еден учител со оформено образование

с. Пекљани еден учител со оформено образование

с. Трсино еден учител со оформено образование

с. Крушево еден учител со оформено образование

с. Грљани еден учител со оформено образование

с. Винаца — Осумгодишно училиште двајца учители со оформено образование и стручен испит

с. Блатец — Осумгодишно училиште двајца учители со оформено образование и стручен испит.

Облешевска општина

с. Теранци еден учител со оформено образование

с. Кучичино еден учител со оформено образование

с. Чишиново двајца учители со оформено образование

с. Уларци двајца учители со оформено образование

с. Жиганци двајца учители со оформено образование

с. Врбица еден учител со оформено образование

с. Рајчани еден учител со оформено образование

с. Спанчево двајца учители со оформено образование

с. Бурилчево еден учител со оформено образование

с. Облешево еден учител со оформено образование и положен стручен испит.

Пехчевска општина

с. Панчарево еден учител со оформено образование

Радовишка општина

с. Козбунар еден учител со оформено образование

с. Шипковица еден учител со оформено образование

с. Гарван еден учител со оформено образование

с. Загорци еден учител со оформено образование

с. Г. Липовиќ еден учител со оформено образование

с. Калуѓерица еден учител за македонска настава еден за турска

с. Злеово еден учител за македонска и двајца за турска настава

с. Јаргулица еден за македонска и еден за турска настава

с. Д. Враштица еден за македонска и еден за турска настава.

Новоселска општина

с. Ново Село еден учител со оформено образование

с. Колешино еден учител со оформено образование

с. Ст. Коњаре еден учител со оформено образование

с. Драгоево еден учител со оформено образование

с. Мокриево 3 учители со оформено образование

с. Мокрено 2 учители со оформено образование

с. Стиник еден учител со оформено образование

с. Ново Коњарево еден учител со оформено образование

Пробиштипска општина

с. Злетово двајца учители со оформено образование

с. Трооло двајца учители со оформено образование

с. Пишица двајца учители со оформено образование

с. Лесново еден учител со оформено образование

с. Маричино еден учител со оформено образование

с. Древено еден учител со оформено образование

с. Ратовица еден учител со оформено образование

с. Шталковица еден учител со оформено образование

с. Јамиште еден учител со оформено образование

с. Зеленград еден учител со оформено образование

с. Бунеш еден учител со оформено образование

с. Горно Барбарево еден учител со оформено образование

с. Долно Барбарево еден учител со оформено образование

с. Горни Стубел еден учител со оформено образование

с. Пестришино еден учител со оформено образование

Василевска општина

с. Вељуса 3 учители со оформено образование

с. Просениково двајца учители со оформено образование

с. Василево еден учител со оформено образование

с. Варварица еден учител со оформено образование

с. Требицино еден учител со оформено образование

с. Владевици еден учител со оформено образование

с. Сушево еден учител со оформено образование

с. Добрејци еден учител со оформено образование

с. Добрешинци еден учител со оформено образование

с. Нова Маала еден учител со оформено образование

с. Чанаклија еден учител со оформено образование

Забелешка: На сите учители им е обезбеден бесплатен стан и огрев во сите села и општини според законските прописи.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите што сакаат да конкурираат за упразнетите професорски, наставнички или учителски места, треба да поднесат пријава со потребни податоци и докази до училишниот одбор на школата за која конкурираат.

Во пријавата треба да се наведат податоци за прослужено време, оценување, движење во службата, конкурирање за други школи и дали е известен органот за назначување за неговото конкурирање.

Краен рок за поднесување пријави е 31 мај 1958 година.

Пријавите поднесени по таа дата нема да бидат земени во предвид.

**Од Секретаријатот за просвета и култура
на НО на Штипска околија**

ПРОМЕНИ НА ИМЕНИ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—7206/1—58 од 15-IV-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Стефановски Јован, роден на 22-X-1935 год. во село Драгош, Битолска околија, од татко Стефановски Димитрија и мајка Крстана, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ѓорѓиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (74)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—7207/1 од 16-IV-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевски Ангелко, роден на 26 јуни 1934 година во село Ракотинци, Скопска околија, од татко Крстевски Димитрија и мајка Славјанка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тодоровски**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му деца: Крстевски Владо, роден на 1-X-1956 година и Крстевска Душанка, родена на 19-I-1958 година, обете родени во с. Ракотинци, Скопска околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (75)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 22046 од 15-X-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Николовски Јанко, роден на ден 18-VI-1931 год. во с. Петрово, Титоввелешка околија, од татко Николовски Методи и мајка Лимонка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јакофовски**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му синови: Николовски Мицо, роден на ден 9-X-1954 год. и Николовски Петар, роден на ден 6-VII-1957 год., обата родени во с. Миравци — Титоввелешка околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—2964/3—1958 година ја одобри промената на личното име на Димитровски Арангел, роден на ден 15-XII-1936 година во Валандово — Титоввелешка околија, од татко Димитровски Коста и мајка Загорка, така да во иднина личното име ќе му гласи **Кочов Вангел**.

Промената на личното име се протегнува и на малолетниот му син Димитриев Коста, роден на ден

28-VIII-1957 год. во Неготино — Титоввелешка околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (77)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—6865 од 22-IV-1958 г. ја одобри промената на фамилијарното име на Далчевски Димитрија, роден на ден 5-VIII-1923 год. во с. Драслајца, Охридска околија, од татко Димитрија и мајка Ката, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Наумоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (78)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—9183/1 од 23-IV-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Тодоровски Илија, роден на ден 20 јули 1906 година во село Селце, Охридска околија, од татко Тодоровски Танаско и мајка Мара, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Неловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (80)

СУДСКИ ОГЛАС

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Хајдиќ Никола, од Врбас, ул. „Змај Јован Јовановиќ“ бр. 20, подаде тужба за развод на бракот против Хајдиќ Душанка, од Скопје, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Хајдиќ Душанка во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти во судот својата сегашна адреса, или се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде определен привремен старател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Г. бр. 205/57. (79)

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината — Охрид бр. 02—490 од 17-I-1958 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 58—59, рег. бр. 1 е запишана установата под назив: **Дом за народно здравје, со седиште во Охрид**. Предмет на работењето на установата е: да ги согледува и проучува условите во кој живее и работи населението; да ги проучува појавите и причините за заразните и масовните болести; да работи на спречувањето и отклонувањето причините и последиците на оболувањата и смртноста; да укажува здравствена заштита на населението, а посебно на трудниците, мајките, доенчињата, децата од претшколската возраст и младината; да укажува на населението стручна медицинска помош, преку специјалистички служби; да врши рехабилитација на оболелите и повредените лица; да работи на здрав-

ственото просветување на населението и да работи и по други прашања што ќе му се стават во надлежност со други прописи или наредби од органот надлежен за работата на домот.

Установата е основана со решението на НО на општината Охрид бр. 20250 од 28-XII-1957 год.

Установата ќе ја потпишува Д-р Зарко Захариески.

Органот надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на општината Охрид.

Бр. 02—490/1 од Одделението за општа управа на НО на општината Охрид. (440)

ЛИКВИДАЦИЈА

Со решението на Народниот одбор на општината Восилово бр. 01—1446 од 19-IV-1958 год. Трговското претпријатие „Црвено поле“, со седиште во с. Восилово, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот срок нема да се признаваат никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (504)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека од регистарот на стопанските организации од рег. бр. 152, страна 397 е избришан Самостојниот дуќан — касапница „Полог“ во Гостивар, бидејќи со решението на НО на општината Гостивар бр. 11273 од 27-IX-1957 год. се извојува од Трговското претпријатие „Пролет“ — Гостивар, како самостоен дуќан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 670/57. (1255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 23, на страна 89 е запишано следното: согласно со записникот од одржаното годишно собрание на Земјоделската задруга „Јадран“ с. Здуње — Гостивар, досегашните членови на управниот одбор се разрешени од должност. За членови на управниот одбор се избрани следните лица: Фаик Усеини, претседател, Илија Трпоски, Мице Србиноски, Стефан Симоновски, Елисија Неделковски, Михаил Трипуновски, Заке Димитриевски, Идриз Казими, Дилавер Незири, Трпо Аврамовски и Бари Керими.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 674/57. (1256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 82, на страна 187 е запишано следното: до-

сегашниот раководител на Самостојниот трговски дуќан-зарзаватчилица „Црвена Јаболка“ во Гостивар, е разрешен од должност и на негово место за раководител е назначен Екрем Аталко, кој заедно со Ариф Раман дуќанот ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 647/57. (1257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 119, на страна 303 е запишано следното: досегашните потписници на Самостојниот дуќан-месарница „Мавровско Езеро“ во Гостивар Горе Милчевски и Ајрула Јакупи, се разрешени од должност и за потписници на дуќанот се назначени следните лица: Ализариф Шеху, Мехмед Хациќ и Назиф Дебреши.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 678/57. (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 127, на страна 333 е запишано следното: досегашните потписници на Бирото за книговодствени услуги — Кавадарци, се разрешени од должност и им престанува правото бирото да го потпишуваат.

За потписници на бирото се назначени: Перо Бонев, в. д. шеф на бирото, Илија Кујунџиев, книговодител, и Атанас Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 684/57. (1260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 75, на страна 299 е запишано следното: врз основа на решението на Околистичкиот собор и Соборот на производителите на НО на Кумановска околица бр. 10068 од 24-X-1957 год. Трговското претпријатие „Пољопроект“ во Куманово се припојува кон Деловниот сојуз за лозарство, винарство, овоштарство и градинарство и неговата целокупна актива и пасива од секторот овошје, зеленчук и алкохолни пијалаци ја презема Сојузот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 651/57. (1262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 379, на страна 1015 е запишано следното: покрај досегашните потписници на „Службен весник на НРМ“ — Скопје Петар Јаневски, директор, и Олга Боцевска, коректор, за потписник е назначен и книговодителот Јордан Ст. Нелковски, кој е примен со конкурс, и од 1-IV-1958 година претпријатието ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 238/58. (481)

Се брише од регистарот на стопанските организации од рег. бр. 45, страна 131 Специјализираното задружно семенско претпријатие „Семе-Вардар“ — Скопје, бидејќи со решението на Главниот задружен сојуз на НРМ бр. 1860/57 е припоено кон

Републичкиот задружен деловен сојуз за полоделство и семенарство „Семе-Вардар“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 590/57. (1221)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 10, на страна 37 е запишано следното: согласно со записникот од одржаното собрание на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Црна Гора“ во с. Кучевиште — Скопско досегашните потписници на задругата Вељко Стевков Глушкин и Благоја Стојков Цуциќ, се разрешени од должност, а за нови потписници на задругата се назначени: Душан Нинкиќ и Владо Крстевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 489/57. (1226)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 82, на страна 329 е запишано следното: согласно со решението на НО на општината — Тетово бр. 19950 од 2-X-1957 год. стопанската дејност на Сточаро-млекарската задруга „Извор“ — Тетово се проширува и со откуп и продажба на волна и кожа, црева и влакна.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 642/57. (1227)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 102, на страна 251 е запишано следното: Санко Петровски, досегашен директор на Претпријатието за водоснабдување и јавна чистота — Тетово, е разрешен од должност, а за директор на претпријатието е назначен Санко Петрушевски, кој претпријатието ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 604/57. (1228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 33, на страна 77 е запишано следното: досегашниот раководител на Бифето „Железничар“ во Тетово Душко Јанчевски, е разрешен од должност, и за в. д. раководител е назначен Илиевски Душан, кој бифето ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 608/57. (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 228, на страна 619 е запишано следното: досегашниот директор на Дрводелско-машинската работилница „Богдан Каракостов“ во Титов Велес е разрешен од должност, а за директор согласно со решението на НО на општината Титов Велес бр. 7882 од 12-VI-1957 год. е назначен Александар Чингаров, кој работилницата ќе ја потпишува.

Согласно со решението на НО на општината — Титов Велес бр. 17587 од 9-VIII-1957 год. фирмата на работилницата се менува и гласи: Градска дрводелска машинска работилница „Богдан Каракостов“ — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 500/57. (1233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 42, на страна 121 е запишано следното: покрај досегашните потписници на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ — Скопје, претпријатието ќе го потпишува и Тодоров Борисов Никола, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 653/57. (1234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 91, на страна 233 е запишано следното: согласно со решението на НО на општината Богомила бр. 4140 од 27-XII-1956 год. на Трговскиот дуќан „Азот“ во с. Богомила му се дава статус на претпријатието.

Фирмата на претпријатието ќе гласи: Трговско претпријатието на мало „Азот“ во с. Богомила. Предметот на работењето е: трговија со индустриски стоки на мало (со мешана стока).

Досегашниот директор на дуќанот Акимовски Ристов Јован е назначен за директор на претпријатието согласно со решението на НО на општината Богомила бр. 7621 од 24-XII-1956 год. и ќе го потпишува претпријатието. Претпријатието ќе го потпишува и книговодителот Борис Павловски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 71/57. (1239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 104, на страна 257 е запишано следното: со решението на НО на општината Гостивар бр. 4250 од 22-V-1957 год. Самостојниот трговски дуќан „Земјоделска аптека“ во Гостивар е припоен кон Општината земјоделска задруга „Ново Маало“ — Гостивар и неговите права и обврски ги презема задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 566/57. (1253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека од регистарот на стопанските организации се избришани Земјоделската задруга „Петрушка“ с. Миравци — Гевгелија, од рег. бр. 60, страна 205, и Земјоделската задруга „Илинден“, с. Миравци — Гевгелија, од рег. бр. 37, страна 113, бидејќи согласно со решението на НО на општината Гевгелија бр. 4753 се припоени кон Земјоделската задруга „Единство“ во с. Миравци — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 658 и 659/57. (1252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 81, на страна 185 е запишано следното: досегашните потписници на Самостојниот трговски дуќан „Дубровник“ во Гостивар се разрешени од должност, а за нови потписници се назначени следните лица: Имер Абуши, в. д. раководител и Васил Киревски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 652/57. (1254)

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

*Збирка на републички прописи
за прекршоци*

— Со појасненија —

Збирката ја уредиле и коментирале Димитар Стојчев, претседател на Советот за прекршоци при Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ и Мирослав Тодоровски, судија за прекршоци во Советот.

Оваа Збирка ги содржи сите републички прописи за прекршоци што се донесени и објавени од 1945 до крајот на 1957 година.

Се известуваат народните одбори на околиите и општините — судиите за прекршоци, секретаријатите за внатрешни работи, службениците на Народната милиција, инспекциските органи и сите други што се заинтересирани за оваа Збирка благовремено да ги достават своите порачки, бидејќи Збирката е отпечатена во ограничен број примероци.

Цена 320 динари.

Порачките ги прима Администрацијата на „Службен весник на НРМ“ Скопје, пошт. фах 51. Парите да се испраќаат на тек. сметка 802-Т-698 НБ — Скопје.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|---------------|
| 92. Правилник за минималната школска претспрема потребна за упис во училиштата за квалификувани работници | — — — — — 249 |
| 93. Упатство за регистарот на стрмните земјишта загрозени од ерозија и пороите | — 250 |
| 94. Решение за одобрување основањето и богатата на Сојузот на есперантистите на Народна Република Македонија | — — — — — 258 |
| Исправка на Решението за дополнување на Решението за прогласување Рибарската станица за научно истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање | |
| | — — — — — 258 |